

Највлијателната жена во Грција, министерката Дора Бакојани, веќе мина милиони километри низ Европа, обидувајќи се да го попречи нашиот прием во НАТО, а кој директно е поврзан со деценискиот спор меѓу двете држави.

"Се сретнавме со нив за да им го покажеме нашиот прогрес, кој сме го направиле, да лобираме за Македонија и да побараме помош од нив, но и да им укажеме за некои работи, за кои некои други сакаат да ги прикажат во поинакво светло", изјави премиерот Никола Груевски.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

КОТИЗАЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

Како се приближува Самитот на НАТО во Букурешт, на кој би требало да се одлучува за приемот на членките од Јадранската група во Алијансата, во која влегува и нашата земја, така во однос на спорот со нашето име на државата се разгорува војната меѓу Грција и Република Македонија.

Додека премиерот Никола Груевски и министерот за надворешни работи Антонио Милошоски, лобираат кај претседателите и премиерите на Европската унија, нивниот противник, севкупната грчка политичка елита, на чело со министерката Дора Бакојани, се концентрира на американскиот дипломатски пазар.

Имено, во моментов навлијателната жена во Грција, министерката Бакојани веќе мина милиони километри низ Европа, обидувајќи се да го попречи нашиот прием во НАТО, а кој директно е поврзан со деценискиот спор меѓу двете држави. Македонскиот државен врв се обидува многу постабилно и потрезвено да ја надмудри традиционалната националистичка и шовинистичка грчка пропаганда, која не попушта да ја уценува положбата на Република Македонија, со вето за влез во Алијансата. Таквиот пристап претставува меч со две острици во кој, покрај официјална Атина, најмногу предничи грчката дијаспора, која се смета за единствен при-

роден непријател на македонската историска национална вистина.

Секојдневно се судираат патиштата на македонските и на грчките лобисти, кои го прочешлуваат европскиот континент, а истовремено се води битка и во американскиот Конгрес, каде демократите, традиционалните пријатели на Грција, постојано работат во корист на грчката кауза.

НАШИТЕ СОЈУЗНИЦИ

На лисабонската средба на врвот меѓу ЕУ и африканските државници, македонската делегација, составена од премиерот Никола Груевски и министерот за надворешни работи, Антонио Милошоски, се "фрли" во преграчките на своите пријатели, бидејќи само сојузниците можат да ѝ помогнат на Република Македонија за да го победи непријателот, кој не само што лаже, туку има и можност да ја плати или да ја преплати својата приказна.

Традиционалниот пријател Република Италија ги поддржува нашите напори за зачленување во НАТО, како и за добивање датум за преговори со ЕУ, изјави на маргините од Самитот ЕУ-Африка во Лисабон, италијанскиот премиер Романо Проди. На средбата со премиерот Никола Груевски беа дадени и други цврсти гаранции.

"За нас е од голема важност Република Македонија да биде членка и на НАТО и на ЕУ", истакна Проди.

Претседателот на Владата на Република Македонија, Никола Груевски и министерот за надворешни работи, Антонио Милошоски, кој е дел од владината делегација, учеството на Самитот ЕУ-Африка го искористија за дипломатска офанзива поврзана со активностите за влез на Македонија во НАТО.

Во Лисабон, македонскиот премиер се сретна и со германската канцеларка Ангела Меркел, како и со високиот претставник на ЕУ за надворешна и безбедносна политика, Хавиер Солана, со претседателот на Финска, Тарја Халонен, со холандскиот премиер, Јан Петер Балкененде, како и со министерот за надворешни работи на Холандија, Максим Верхаген.

Истовремено, на оваа тема премиерот разговараше и со колегите од Турција, Естонија и на Словенија, Реџеп Таип Ердоган, Андрус Ансип и Јанез Јанша, како и со австрискиот канцелар Алфред Гусенбауер.

Премиерот имаше куса средба со домаќините од Португалија, како и краток разговор со претседателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо.

Во рамките на кусата дипломатска офанзива, тајмингот беше искористен и за тоа да се претстави прогресот на Ре-

публика Македонија во економските реформи, борбата против корупцијата и организираниот криминал, реформите во судскиот систем, образованието и регулаторната гилотина.

НАЈДРАГОЦЕНА КАМПАЊА

Добрите познавачи на приликите на Балканот, особено на повеќеденесниот спор меѓу Македонија и Грција, оценуваат дека македонскиот владин врв го фати последниот воз, така што успеа да ги надмине негативните надворешно-политички трендови, кои по крстарењето на Бакојани низ европските престолнини направија соодветен бедем за македонската надворешна политика. Празниот од кој неодамна беше создаден од страна на македонскиот шеф на дипломатијата, овозможи

правиле, да лобираме за Македонија и да побараме помош од нив, но и да им укажеме за некои работи, за кои некои други сакаат да ги прикажат во поинакво светло", изјави Груевски.

Секако, главна тема на разговорите на македонската делегација со евродипломатите беше проширувањето на НАТО, но постоеја и други цели, датумот за преговори со ЕУ и косовското влијание на стабилноста на регионот.

Премиерот не сакаше да ја посочи Грција како "кочничар" на македонскиот влез во Алијансата, но призна дека прашањето за името влијае на процесот, кој треба да ни ја донесе поканата во април, во Букурешт.

"Главниот фокус на внимание ни беа билатералните средби, сега визави идната покана за НАТО, која ја очекуваме во април, и практично ова е една наша дипломатска офанзива во правец на лобирање кај државите-членки на НАТО

на разликите околу името. Имаше разбирање за нашите позиции, иако тоа не е некое прашање кое директно е вклучено за членството во НАТО", изјави националниот координатор за НАТО, Никола Димитров, кој паралелно лобираше низ другите европски центри.

Британскиот Форин офис ни порача да продолжиме со конструктивноста во Собранието, која неодамна ги одглави законите потребни за прием во НАТО.

"Основната порака на Велика Британија беше дека генерално го поддржуваат проширувањето, поддржуваат проширување со три покани - за Македонија, Албанија и Хрватска и не охрабруваат да одиме по патот по кој сме тргнале, односно докрај да ги завршиме сите обврски од аспект на исполнување на критериумите за членство", оцени Димитров.

Со сличен став се и словенечките дипломати, кои неколку пати се обидоа да ни дадат совет за влез во НАТО, но и

А ИМЕТО РЕПУБЛИКА ВО ЕВРОПА

грчката елита да се надева дека ќе го врати митот за големата Атина, но скапата грчка лага многу пати ги тресна по глава, така што македонската историска и национална вистина ги зашемети политичарите на нашиот сосед.

Република Македонија влегува во најдрагоцената завршна кампања, која директно нè води во Букурешт и во членството на НАТО, кое сепак треба да покаже дека нашата земја ја заслужила поканата за влез во Алијансата.

На Самитот на Европска унија и Африка, кој се одржа во Лисабон, македонскиот премиер одговори на многуте дилеми, кои котираа меѓу европските државници.

"Се сретнавме со нив за да им го покажеме нашиот прогрес, што сме на-

за прием на РМ, односно добивање покана, а исто така, ја користиме можноста и за ЕУ, за да укажеме на нашите предности", оцени премиерот.

НЕ ПОСТОИ УСЛОВ

Дел од европската политичка елита оценува дека спорот за името со Грција не претставува услов за НАТО, туку билатерално прашање кое нема да ѝ пречи на Република Македонија да добие покана на Самитот во Букурешт.

Ова е официјален став на Обединетото Кралство на Велика Британија, која сè уште се придржува на американскиот став околу ова прашање.

"Она што го поздравива е нашата посветеност на процесот за надминување

да лобираат за Македонија.

"Доколку не се случи нешто непредвидено, на претстојниот Самит на НАТО во Букурешт, најверојатно Македонија ќе добие покана за прием, без оглед на проблемот со Грција околу името на државата", изјави во Љубљана шефот на словенечката дипломатија, Димитриј Рупел, на седница на Комисијата за надворешни прашања на словенечкиот Парламент.

Со ова, повеќе од половина земји-членки на НАТО се изјаснија дека спорот со името не е пречка за приемот на Македонија во Алијансата, така што само сериозни чуда можат да го спречат приемот на Република Македонија во НАТО.

Иако во последно време Грција се заканува со вето, бидејќи како членка на Алијансата го има тоа право, нашиот прием не треба да биде условен од билатералниот спор, туку со одвивањето на политичкиот дијалог, продолжување на реформите во судството, донесување на законите итн.

ИСПРАТИ СМС  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: **POD 075XXXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина*: **SON** помн
Толкувањето го добиваш веднаш.
*со празно место како во примерот